

## Новости

Локално  
Македонија  
Свет  
Бизнис  
Култура  
Технологија  
Спорт  
Останато

## Општини

Град Скопје  
Гази Баба  
Бутел  
Ѓорче Петров  
Карпош  
Илинден  
Петровец  
Кисела Вода  
Центар  
Аеродром  
Солиште  
Зелениково  
Сарај  
Чучер Сандево  
Арачиново  
Шуто Оризари  
Чаир

## МТМ Емисии

Спорт и окол...  
На денешен ...  
Временска п...

## Социјални

## Во Скопје се одржа обука за работа со деца и млади во социјален ризик

Категорија: [Македонија](#) Создадено: 19 Октомври 2017



[f FACEBOOK](#) [TWITTER](#) [GOOGLE+](#) [in LINKEDIN](#) [TUMBLE](#) [P](#)

На меѓународната обука за работа со деца и млади во ризик, поддржана од ЕУ, што во изминативе три дена се одржува во Скопје во организација на Здружението ХОПС - Опции за здрав живот Скопје заедно со партнерски организации од регионот и од Европа, беше посочено дека институциите во Македонија и во регионот немаат адекватни податоци за младите во ризик.

Здружението ХОПС - Опции за здрав живот Скопје заедно со партнерски организации од регионот и од Европа, здружени во Мрежа за зајакнување на деца и млади во ризик, спроведуваат обука за состојбата и политиките поврзани со деца и млади во социјален ризик во Македонија и на Балканот. Обуката за работа со деца и млади во социјален ризик е поддржана од ЕУ. Наменета е за експерти и практичари од државни институции и граѓански организации од Македонија, Албанија, Србија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина кои се посветени на заштита на правата и обезбедување на услуги за поддршка на деца и млади кои употребуваат дроги, кои се во конфликт со законите, кои доаѓаат од семејства кои употребуваат дроги или се во конфликт со законите, кои живеат на улица, се без родителска грижа, како и деца и млади Роми.

На денешната обука беше посочено дека институциите во Македонија и регионот немаат адекватни податоци за младите во ризик, а Ивица Цековски од Здружението ХОПС посочи дека тие до крајот на 2016 контактирале околу 85 млади корисници на дрога, и дека скоја година контактираат нови 30 лица.

Социјалниот работник во Службата за заштита на деца во Центарот за социјална работа на град Скопје, Тамара Мартиновска посочи дека децата во установата во која работи најчесто се евидентираат по други ризици, а во текот на понатамошната работа се констатира дека користат дроги.

## НАЈЧИТАНИ СТАТИИ



Дел од општина Карпош утре без струја



Делови од Кисела Вода, Аеродром, Карпош, Зелениково и Илинден утре без струја



СЕТУГС „Михајло Пупин“, ги отвори вратите за промоција на факултетите



"Да се биде Ив", нова тинејџерска серија на 1-ва скопска



Ограбена бензинска во Маџари



Советот на Град Скопје едногласно утврди нова цена на водата за РЖ „Услуги“

контактирајте не на [info@mtm.mk](mailto:info@mtm.mk)

0 Коментари

[www.mtm.mk](http://www.mtm.mk)

1 Најавете се ▾

♥ Препорачај

🔗 Сподели

Подреди по најдобар ▾



Start the discussion...

НАЈАВИ СЕ СО

ИЛИ НАЈАВИ СЕ СО DISQUS ?

Име

Be the first to comment.

ИСТО ТАКА НА [WWW.MTM.MK](http://WWW.MTM.MK)

### Наградна игра - Аура Козметика (сет производи) 2

12 коментари • пред 5 месеци



Г-дин Картов — Добитник на наградната игра е Соња Арсоска. На среќната

### Новинарите на кафе со градоначалникот на Општина

1 коментар • пред 5 месеци



Joana Stanik — Malku pomalku da laze ima luge koi najsovesno si ja vrsele работата. Se prasuвам sto

✉ Претплатете се

🔗 Додадете го Disqus на Вашата веб-локација [Add DisqusAdd](#)

[back to top](#)